

Службен весник

на Република Македонија

Број 97

31 јули 2017, понеделник

година LXXIII

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
1919. Закон за изменување и дополнување на Кривичниот законик.....	2	1924. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за минимални технички услови за вршење на дејноста складирање, третман и/или преработка на отпад, формата и содржината на образецот на барањето за добивање, промена и обновување на дозвола за преработка, третман и /или за складирање на отпад, како и формата и содржината на образецот на дозволата.....	11
1920. Одлука за распишување Оглас за именување по еден државен правобранител во Државното правобранителство на Република Македонија за подрачјата на Скопје и Куманово.....	3	1925. Решение за издавање дозвола за воведување на нова класа на осигурување.....	12
1921. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината на педагошката документација и евиденција во основното училиште, како и начинот на нивното водење.....	4	1926. Решение за издавање дозвола за вршење осигурително брокерски работи.....	12
1922. Правилник за изменување на Правилникот за начинот на водењето, формата и содржината на педагошката евиденција и документација во средните училишта.....	11	1927. Решение за издавање дозвола за вршење осигурително брокерски работи.....	13
1923. Правилник за изменување на Правилникот за формата, содржината, методологијата и начинот на водење на Регистарот на испуштање и пренесување на загадувачи (*).....	11	1928. Решение за издавање дозвола за воведување на нова класа на осигурување.....	14
		1929. Решение за одземање на дозвола за вршење работи на застапување во осигурување.....	14

	Стр.		Стр.
1930. Одлука за утврдување на регулиран максимален приход, регулирана просечна цена за производство, дистрибуција и снабдување со топлинска енергија и тарифни ставови за 2017 година на АД ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА Скопје – Подружница ЕНЕРГЕТИКА Скопје.....	14	1933. Одлука за утврдување на регулиран максимален приход за производство на топлинска енергија за греење, надоместок за системски услуги и системска резерва и тарифен став за произведена топлинска енергија за 2017 година на производство на топлина БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје.....	17
1931. Одлука за одобрување на регулиран максимален приход, регулирана просечна тарифа и тарифи за пресметковни елементи за вршење на регулираната енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија на АД ЕЛЕМ - Скопје, подружница Енергетика за 2017 година.....	15	1934. Одлука за утврдување на регулиран максимален приход и тарифни ставови за вршење на енергетската дејност снабдување со топлинска енергија за 2017 година на снабдување со топлина БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје.....	18
1932. Одлука за одобрување на регулиран максимален приход, просечна цена, како и цени за пресметковни елементи за вршење на регулираната енергетска дејност снабдување во краен случај со електрична енергија на АД ЕЛЕМ - Скопје, подружница Енергетика за 2017 година.....	16	1935. Одлука за утврдување на регулиран максимален приход за дистрибуција на топлинска енергија за греење и тарифни ставови за 2017 година на дистрибуција на топлина БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје.....	18
		1936. Одлука за утврдување на регулиран максимален приход за дејностите производство, дистрибуција и снабдување со топлинска енергија и тарифни ставови за 2017 година на Друштво за снабдување со пареа и топла вода СКОПЈЕ СЕВЕР АД - Скопје.....	19
		Огласен дел.....	1-44

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1919.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ- ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА КРИВИЧНИОТ ЗАКОНИК

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Кривичниот законик, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 28 јули 2017 година.

Бр. 08-2377/1
28 јули 2017 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р **Талат Џафери**, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА КРИВИЧНИОТ ЗАКОНИК

Член 1

Во Кривичниот законик („Службен весник на Република Македонија“ број 37/96, 80/99, 4/2002, 43/2003, 19/2004, 81/2005, 60/2006, 73/2006, 7/2008, 139/2008, 114/2009, 51/11, 135/11, 185/11, 142/12, 166/12, 55/13, 82/13, 14/14, 27/14, 28/14, 115/14, 132/14, 160/14, 199/14, 196/15 и 226/15), во член 277 по ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:

„(2) Со казната од ставот (1) на овој член ќе се казни и тој што неовластено нуди, рекламира, продава, овозможува на друг продажба или посредува во продажба на билети за јавни спортски натпревари, јавни културни или друг вид јавни манифестации.“

Во ставот (2) кој станува став (3) зборовите: „став (1)“ се заменуваат со зборовите: „ставовите (1) и (2)“.

По ставот (3) кој станува став (4) се додава нов став (5), кој гласи:

„(5) Обидот за делото од ставот (2) на овој член е казнив.“

Ставот (4) станува став (6).

Член 2

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E KODIT
PENAL

Neni 1

Në Kodin penal ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë", numër 37/96, 80/99, 4/2002, 43/2003, 19/2004, 81/2005, 60/2006, 73/2006, 7/2008, 139/2008, 114/2009, 51/11, 135/11, 185/11, 142/12, 166/12, 55/13, 82/13, 14/14, 27/14, 28/14, 115/14, 132/14, 160/14, 199/14, 196/15 dhe 226/15), në nenin 277 pas paragrafit (1) shtohet paragraf i ri (2), si vijon:

"(2) Me dënimin nga paragrafi (1) i këtij neni do të dënohet edhe ai i cili në mënyrë të paautorizuar ofron, reklamon, shet, i mundëson tjetrit shitjen ose ndërmjetësimin gjatë shitjes së biletave për gara sportive publike, manifestime publike kulturore ose lloje të tjera të manifestimeve publike."

Në paragrafin (2) i cili bëhet paragraf (3) fjalët: "paragrafi (1)" zëvendësohen me fjalët: "paragrafët (1) dhe (2)".

Pas paragrafit (3) i cili bëhet paragraf (4) shtohet paragraf i ri (5), si vijon:

"(5) Përpjekja për veprën nga paragrafi (2) i këtij neni dënohet."

Paragrafi (4) bëhet paragraf (6).

Neni 2

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
1920.

Врз основа на член 19 од Законот за државното правобранителство („Службен весник на Република Македонија“ бр.87/2007 и 104/2015), а во врска со Одлуката за определување на бројот на државните правобранители во Државното правобранителство на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.3/2008), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 25 јули 2017 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАСПИШУВАЊЕ ОГЛАС ЗА ИМЕНУВАЊЕ
ПО ЕДЕН ДРЖАВЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ ВО
ДРЖАВНОТО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО НА РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПОДРАЧЈАТА НА
СКОПЈЕ И КУМАНОВО

1. Се огласува именување по еден државен правобранител во Државното правобранителство на Република Македонија за подрачјата на Скопје и Куманово.

2. За државен правобранител во Државното правобранителство на Република Македонија за подрачјето на Скопје и Куманово, може да биде именувано лице кое ги исполнува следниве услови: да е државјанин на Република Македонија, да е дипломиран правник со работно искуство на правни работи најмалку пет години по положен правосуден испит и да ужива углед за вршење на функцијата.

3. Заинтересираните кандидати кои ги исполнуваат условите предвидени во член 20 од Законот за државното правобранителство пријавата со потребните документи во оригинал или копија заверена на нотар, да ги поднесат до архивата на Владата на Република Македонија, или по пошта на адреса: Влада на Република Македонија Бул.,Илинден“ бр.2, 1000 Скопје со назнака: „За Оглас за именување по еден државен правобранител во Државното правобранителство на Република Македонија за подрачјата на Скопје и Куманово“, во рок од 15 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ и во дневните весници „Слободен печат“, „Нова Македонија“ и „Коха“.

4. Оваа одлука ќе се објави во: „Службен весник на Република Македонија“ и во дневните весници „Слободен печат“, „Нова Македонија“ и „Коха“.

Бр. 24-4139/1
25 јули 2017 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА**1921.**

Врз основа на членовите 44-ѓ став (3) и 103 од Законот за основното образование („Службен весник на Република Македонија” бр.103/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16, 127/16 и 67/17), министерот за образование и наука, донесе

П РА В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПЕДАГОШКАТА
ДОКУМЕНТАЦИЈА И ЕВИДЕНЦИЈА ВО ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ, КАКО И НАЧИНОТ НА
НИВНОТО ВОДЕЊЕ

Член 1

Во Правилникот за формата и содржината на педагошката документација и евиденција во основното училиште, како и начинот на нивното водење („Службен весник на Република Македонија“ бр. 224/16) во член 2 став 1 во алинејата 6 зборовите: „и додаток на свидетелство“ се бришат.

Во ставот 2 зборовите: „и додатокот на свидетелство“ се бришат.

Член 2

Во член 3 во ставот 1 зборовите: „издаден додаток на свидетелство,“ и „издаден втор примерок на додаток на свидетелство,“ се бришат.

Член 3

Членот 18 се брише.

Член 4

Образецот број 1 се заменува со нов Образец број 1 кој е даден во прилог и е составен дел на овој правилник.

Член 5

Образецот број 16 се брише.

Член 6

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 20-9217/1
25 јули 2017 година
Скопје

Министер,
Рената Дескоска, с.р.



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Образец број 1

ГЛАВНА КНИГА

на учениците

(име на основното училиште, место)

ОПШТИНА _____

Корича



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ

општина

ГЛАВНА КНИГА БР. _____

Од реден број _____ во учебната 20__ / __ година
до реден број _____ во учебната 20__ / __ година

Податоци за директорот на училиштето

[illegible]

ПОДАТОЦИ ЗА УЧЕНИКОТ/УЧЕНИЧКАТА

Име (име на Главната книга)	Презиме	Име на таткото	Име на мајката
Датум и година на раѓање	Место на раѓање	Општина, држава	Државјанство

Ученикот/ученичката преминул/а во ова училиште	
Име на училиштето од кое доаѓа ученикот/ученичката	Со завршено _____ одл.
Место _____ (успех)	Со пресвешта бр. _____
Општина _____ (број на Главната книга)	Датум _____
Учебна година _____	

Издадена му/и е пресвешта за запишување во друго училиште
_____ (име на основното училиште, место)
Под реден број _____ од _____ 20 _____ година.
Испшан/а од ова училиште на _____ 20 _____ година,
заредн _____

Описна оценка за одделение учебна 20 / година	
ИЗОСТАНОЦИ:	Оправдани _____ Неоправдани _____
Одделенски раководител _____	ДИРЕКТОР _____
Примил свидетелство _____ (оригинал/старател)	Издадено дупликат свидетелство _____ (датум)

*Се запишуваат годишните оценки по задолжителните и изборните предмети

[illegible]

*Се запишуваат годишните оценки по задолжителните и изборните предмети

1922.

Врз основа на член 77 од Законот за средното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 81/08, 92/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16, 127/16 и 67/17) и член 21 став 2 од Законот за стручното образование и обука („Службен весник на Република Македонија“ бр. 71/06, 117/08, 148/09, 17/11, 24/13, 137/13, 41/14, 145/15 и 55/16), министерот за образование и наука донесе

П РА В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НА-
ЧИНОТ НА ВОДЕЊЕТО, ФОРМАТА И СОДРЖИ-
НАТА НА ПЕДАГОШКАТА ЕВИДЕНЦИЈА И
ДОКУМЕНТАЦИЈА ВО СРЕДНИТЕ УЧИЛИШТА

Член 1

Во Правилникот за начинот на водењето, формата и содржината на педагошката евиденција и документација во средните училишта („Службен весник на Република Македонија“ бр. 41/09, 64/09, 147/09, 115/10, 26/11, 132/12, 182/13 и 207/16) во член 2 став 1 во алинејата 18 зборовите: „и додаток на свидетелство“ се бришат.

Член 2

Членот 12-а се брише.

Член 3

Образецот број 17-а се брише.

Член 4

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 20-9218/1
25 јули 2017 година
Скопје

Министер,
Рената Дескоска, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА
СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
1923.

Врз основа на член 41 став (2) од Законот за животната средина („Службен весник на Република Македонија“ бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15 и 39/16), министерот за животна средина и просторно планирање донесе

П РА В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОР-
МАТА, СОДРЖИНАТА, МЕТОДОЛОГИЈАТА И
НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАРОТ НА
ИСПУШТАЊЕ И ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ЗАГАДУВАЧИ (*)

Член 1

Во Правилникот за формата, содржината, методологијата и начинот на водење на Регистарот на испуштање и пренесување на загадувачи (*) („Службен вес-

ник на Република Македонија“ бр. 27/11) во членот 8 став (2) во воведната реченица зборовите: „во електронска“ се заменуваат со зборовите: „електронски преку софтвер обезбеден од надлежниот орган“.

Член 2

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.13-3563/1
11 јули 2017 година
Скопје

Министер за животна средина
и просторно планирање,
Садула Дураки, с.р.

1924.

Врз основа на член 32 став (12) од Законот за управување со отпадот („Службен весник на Република Македонија“ бр. 68/04, 107/07, 102/08, 143/08, 124/10, 51/11, 123/12, 147/13, 163/13, 51/15, 146/15, 156/15, 192/15, 39/16 и 63/16) и член 4 став (2) од Законот за прибавување и размена на докази и податоци по службена должност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/13), министерот за животна средина и просторно планирање донесе

П РА В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧКИ УС-
ЛОВИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА СКЛАДИ-
РАЊЕ, ТРЕТМАН И/ИЛИ ПРЕРАБОТКА НА ОТП-
ПАД, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕ-
ЦОТ НА БАРАЊЕТО ЗА ДОБИВАЊЕ, ПРОМЕНА
И ОБНОВУВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА ПРЕРА-
БОТКА, ТРЕТМАН И/ИЛИ ЗА СКЛАДИРАЊЕ НА
ОТПАД, КАКО И ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА
ОБРАЗЕЦОТ НА ДОЗВОЛАТА

Член 1

Во Правилникот за минимални технички услови за вршење на дејноста складирање, третман и/или преработка на отпад, формата и содржината на образецот на барањето за добивање, промена и обновување на дозвола за преработка, третман и/или за складирање на отпад, како и формата и содржината на образецот на дозволата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 197/14) во членот 2 во ставот (2) точката 10 се менува и гласи:

„локацијата треба да располага со вага, со минимален капацитет од најмалку 2 тона, за мерење на преземиот отпад од правни и физички лица која треба да биде баждарена од страна на сертифицирана компанија.,,

По точката 13 се додаваат три нови точки 14, 15 и 16 кои гласат:

„14. располага со табла за идентификување на локацијата со информации (фирма, адреса, тел/факс, број на дозвола и работно време);

15. располага со просторија за вработените - со шкафчиња и трпезарија и

16. располага со противпожарна опрема и инсталации согласно прописите за заштита и спасување.“

(*) Овој правилник не е предмет на усогласување со Европското законодавство.

Член 2

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.13-3565/1
11 јули 2017 година
Скопје

Министер за животна средина
и просторно планирање,
Садула Дураки, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА ОСИГУРУВАЊЕ

1925.

Врз основа на член 202 и член 222 став (3), а во врска со член 41 став (1) од Законот за супервизија на осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр.27/2002, 79/2007, 88/2008, 67/2010, 44/2011, 188/2013, 43/2014, 112/2014, 153/2015, 192/2015 и 23/2016) и член 3 од Правилникот за потребната документација која се доставува кон барањето за добивање на дозволи согласно Законот за супервизија на осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 103/2012), постапувајќи по барањето за добивање дозвола за воведување на нова класа на осигурување во работењето на Друштвото за животна осигурување УНИКА ЛАЈФ АД Скопје, Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на осигурување на седница одржана на ден 15.5.2017 година донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА НОВА КЛАСА НА ОСИГУРУВАЊЕ

1. СЕ ИЗДАВА ДОЗВОЛА за воведување на класата 21 – Осигурување на живот во врска со удели во инвестициони фондови, од групата на осигурување на живот, во работењето на Друштвото за животна осигурување УНИКА ЛАЈФ АД Скопје.

2. Друштвото за животна осигурување УНИКА ЛАЈФ АД Скопје, пред започнување со работа во класата на осигурување наведена во точка 1 од ова решение, е должно да воспостави информациски систем за потребите на работењето на друштвото во оваа класа на осигурување.

3. Друштвото за животна осигурување УНИКА ЛАЈФ АД Скопје, пред започнување со работа во класата на осигурување наведена во точка 1 од ова решение, е должно писмено да ја извести Агенцијата за супервизија на осигурување за воспоставениот информациски систем од точка 2 од ова решение заедно со документација со опис на воспоставениот систем.

4. Друштвото за животна осигурување УНИКА ЛАЈФ АД Скопје, е должно да започне со вршење на работи на осигурување во рамки на класата на осигурување наведена во точка 1 од ова решение во рок од шест месеци од денот на донесување на ова решение.

5. Друштвото за животна осигурување УНИКА ЛАЈФ АД Скопје, е должно писмено да ја извести Агенцијата за супервизија на осигурување за започнување со работа во рамки на класата на осигурување наведена во точка 1 од ова решение, веднаш по започнувањето.

6. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

Бр. УП 19-1-72
15 мај 2017 година
Скопје

Совет на експерти
Претседател,
Климе Попоски, с.р.

1926.

Врз основа на членовите 202 и 222, а во врска со член 145 од Законот за супервизија на осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/2002, 79/2007, 88/2008, 67/2010, 44/2011, 188/2013, 43/2014, 112/2014 153/2015, 192/2015 и 23/2016) и член 2 од Правилникот за потребната документација за добивање на дозвола за вршење на осигурително брокерски работи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 35/2017), одлучувајќи по барањето на Друштвото за технички испитувања и анализи Центар за возила ЦВС 2009 Струга ДООЕЛ, Струга за добивање дозвола за вршење осигурително брокерски работи на Осигурително брокерското друштво АУРОН БРОКЕР АД, Струга, Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на осигурување на седница одржана на ден 19.6.2017 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА ВРШЕЊЕ ОСИГУРИТЕЛНО БРОКЕРСКИ РАБОТИ

1. СЕ ИЗДАВА ДОЗВОЛА за вршење на осигурително брокерски работи на Осигурително брокерското друштво АУРОН БРОКЕР АД, Струга, со седиште на ул. „Индустриска“ бр. 4 - Босна/Путеви, Струга, при што како основач се јавува Друштвото за технички испитувања и анализи Центар за возила ЦВС 2009 Струга ДООЕЛ, Струга, со седиште на ул. „Индустриска“ бб-Босна/Путеви, Струга.

2. Осигурително брокерското друштво од точка 1 на ова Решение ќе врши исклучиво осигурително брокерски работи.

3. Осигурително брокерското друштво од точка 1 на ова Решение е должно да склучи договор за осигурување од професионална одговорност со кој ќе ги осигура своите обврски кон сопствениците на полиси во случај на прекршување на одредбите од договорот за посредување до еден осигурен износ, кој во однос на поединечен случај не смее да биде помал од 250.000 ЕВРА (двесте и педесет илјади евра) и/или во врска со сите осигурени случаи во една година не смее да биде помал од 500.000 ЕВРА (петстотини илјади евра), вед-

наш по уписот на друштвото во Централниот регистар на Република Македонија, за што е должно да ја извести Агенцијата за супервизија на осигурување во рок од 5 (пет) работни дена од денот на склучување на договорот за осигурување.

4. Осигурително брокерското друштво од точка 1 од ова Решение, за вршење на осигурително брокерски работи е должно да вработи најмалку двајца осигурителни брокери, веднаш по уписот во Централниот регистар на Република Македонија, за што е должно да ја извести Агенцијата за супервизија на осигурување во рок од 5 (пет) работни дена од денот на пријавување на работниците во Агенцијата за вработување на Република Македонија.

5. Уписот во Централниот регистар на Република Македонија на Осигурително брокерското друштво од точка 1 на ова Решение, да се изврши по приложен доказ за уплатени парични средства во износ од 50.000 ЕВРА (педесет илјади евра) во денарска противвредност на име на основачки капитал на друштвото, на сметка кај носител на платен промет во Република Македонија.

6. Осигурително брокерското друштво од точка 1 на ова Решение е должно до Агенцијата за супервизија на осигурување да достави потпишана и заверена копија од Статутот и останатите акти на осигурително брокерското друштво како и документацијата врз основа на која може да се констатира дека осигурително брокерското друштво е кадровски, технички и организационо оспособено за вршење на работите предвидени со Статутот на Друштвото во рок од 5 (пет) дена од денот на усвојување на истите.

7. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“ и истото ќе се запише во регистарот на осигурително брокерски друштва што го води Агенцијата за супервизија на осигурување.

8. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

Бр. УП 19-1-117
19 јуни 2017 година
Скопје

Совет на експерти
Претседател,
Климе Попоски, с.р.

1927.

Врз основа на членовите 202 и 222, а во врска со член 145 од Законот за супервизија на осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/2002, 79/2007, 88/2008, 67/2010, 44/2011, 188/2013, 43/2014, 112/2014 153/2015, 192/2015 и 23/2016) и член 2 став (3) од Правилникот за потребната документација за добивање на дозвола за вршење на осигурително брокерски работи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 35/2017), одлучувајќи по барањето на лицата Јана Гарванлиева и Симона Стојановска од Скопје за добивање дозвола за вршење осигурително брокерски работи на Осигурителното брокерско друштво РИЗИКО ОСИГУРУВАЊЕ АД, Скопје, Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на осигурување на седница одржана на ден 19.6.2017 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА ВРШЕЊЕ ОСИГУРИТЕЛНО БРОКЕРСКИ РАБОТИ

1. СЕ ИЗДАВА ДОЗВОЛА за вршење на осигурително брокерски работи на Осигурително брокерското друштво РИЗИКО ОСИГУРУВАЊЕ АД, Скопје, со седиште на ул. „Сава Ковачевиќ“ бр.1, ламела 3, стан 28, Скопје, при што како основачи се јавуваат лицата Јана Гарванлиева, со адреса на живеење на ул. „Осло“ бр. 22б, Скопје и Симона Стојановска со адреса на живеење на ул. „Мирче Ацев“ бр. 5/3-24, Скопје.

2. Осигурително брокерското друштво од точка 1 на ова Решение ќе врши исклучиво осигурително брокерски работи.

3. Осигурително брокерското друштво од точка 1 на ова Решение е должно да склучи договор за осигурување од професионална одговорност со кој ќе ги осигура своите обврски кон сопствениците на полиси во случај на прекршување на одредбите од договорот за посредување до еден осигурен износ, кој во однос на поединечен случај не смее да биде помал од 250.000 ЕВРА (двесте и педесет илјади евра) и/или во врска со сите осигурени случаи во една година не смее да биде помал од 500.000 ЕВРА (петстотини илјади евра), веднаш по уписот во Централниот регистар на Република Македонија, за што е должно да ја извести Агенцијата за супервизија на осигурување во рок од 5 (пет) работни дена од денот на склучување на договорот за осигурување.

4. Осигурително брокерското друштво од точка 1 од ова Решение, за вршење на осигурително брокерски работи е должно да вработи најмалку двајца осигурителни брокери, веднаш по уписот во Централниот регистар на Република Македонија, за што е должно да ја извести Агенцијата за супервизија на осигурување во рок од 5 (пет) работни дена од денот на пријавување на работниците во Агенцијата за вработување на Република Македонија.

5. Уписот во Централниот регистар на Република Македонија на Осигурително брокерското друштво од точка 1 на ова Решение да се изврши по приложен доказ за уплатени парични средства во износ од 50.000 ЕВРА (педесет илјади евра) во денарска противвредност на име на основачки капитал на Друштвото на сметка кај носител на платен промет во Република Македонија.

6. Осигурително брокерското друштво од точка 1 на ова Решение е должно до Агенцијата за супервизија на осигурување да достави потпишана и заверена копија од Статутот и останатите акти на осигурително брокерското друштво како и документацијата врз основа на која може да се констатира дека осигурително брокерското друштво е кадровски, технички и организационо оспособено за вршење на работите предвидени со Статутот на Друштвото во рок од 5 (пет) дена од денот на усвојување на истите.

7. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“ и истото ќе се запише во регистарот на осигурително брокерски друштва што го води Агенцијата за супервизија на осигурување.

8. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

Бр. УП 19-1-136
19 јуни 2017 година
Скопје

Совет на експерти
Претседател,
Климе Попоски, с.р.

1928.

Врз основа на член 202 и член 222 став (3), а во врска со член 41 став (1) од Законот за супервизија на осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/2002, 79/2007, 88/2008, 67/2010, 44/2011, 188/2013, 112/2014, 153/2015, 192/2015 и 23/2016) и член 3 од Правилникот за потребната документација која се доставува кон барањето за добивање на дозволи согласно Законот за супервизија на осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 103/2012 и 35/2017) постапувајќи по барањето за добивање дозвола за воведување на нова класа на осигурување во работењето на Акционерското друштво за осигурување и реосигурување МАКЕДОНИЈА Скопје – Виена Иншуренс Груп, Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на осигурување на седница одржана на ден 7.7.2017 година донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА НОВА КЛАСА НА ОСИГУРУВАЊЕ

1. СЕ ИЗДАВА ДОЗВОЛА за воведување на класата 2 – Здравствено осигурување од групата на неживотно осигурување, во работењето на Акционерското друштво за осигурување и реосигурување МАКЕДОНИЈА Скопје – Виена Иншуренс Груп, со седиште на ул. „11-ти Октомври“ бр.25, 1000 Скопје.

2. Друштвото за осигурување од точка 1 од ова решение е должно да започне со вршење на работи на осигурување во рамки на класата на осигурување наведена во точка 1) од ова решение во рок од шест месеци од денот на донесување на ова решение.

3. Друштвото за осигурување од точка 1 од ова решение е должно писмено да ја извести Агенцијата за супервизија на осигурување за започнување со работа во рамки на класата на осигурување наведена во точка 1 од ова решение, веднаш по започнувањето.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

Бр. УП 19-1-146
7 јули 2017 година
Скопје

Совет на експерти
Претседател,
Климе Попоски, с.р.

1929.

Врз основа на членовите 202 и 217 а во врска со член 134-д став (3) точка 2) од Законот за супервизија на осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр.27/02, 79/07, 88/08, 67/10, 44/11, 188/13, 43/14, 112/14, 153/15, 192/15 и 23/16), одлучувајќи по службена должност за одземање на дозволата за вршење работи на застапување во осигурување на Друштвото за застапување во осигурување ИБО Иншуренс АД Куманово, Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на осигурување на седница одржана на ден 14.7.2017 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ОДЗЕМАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА ВРШЕЊЕ РАБОТИ НА ЗАСТАПУВАЊЕ ВО ОСИГУРУВАЊЕ

1. СЕ ОДЗЕМА дозволата за вршење работи на застапување во осигурување на Друштвото за застапување во осигурување ИБО Иншуренс АД Куманово, запишано во Централниот регистар на Република Македонија со ЕМБС 7063431, издадена со Решение за издавање на дозвола за вршење на работи на застапување во осигурување на Друштвото за застапување во осигурување ИБО Иншуренс АД Куманово бр. УП 19-1-375 од 4.8.2015 година, донесено од Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на осигурување на седница одржана на ден 4.8.2015 година.

2. Дозволата за вршење работи на застапување во осигурување на Друштвото за застапување во осигурување ИБО Иншуренс АД Куманово се одзема поради тоа што Друштвото за застапување во осигурување ИБО Иншуренс АД Куманово повеќе не ги исполнува условите предвидени во членот 134-е ставови (1) и (7) од Законот за супервизија на осигурување.

3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето.

Бр. УП 19-5-165
14 јули 2017 година
Скопје

Совет на експерти
Претседател,
Климе Попоски, с.р.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1930.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 22, точка 4 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/2011, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14,151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16, 53/16 и 189/16) и член 26 од Правилникот за цени на топлинска енергија и системски услуги („Службен весник на РМ“ бр. 28/13, 32/15, 126/15 и 112/16), постапувајќи по Барањето за утврдување на регулиран максимален приход, регулирана просечна цена за производство, дистрибуција и снабдување со топлинска енергија и тарифни ставови за 2017 година, УП1 бр.08-66/17 од 12.05.2017 година, на АД ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА Скопје – Подружница ЕНЕРГЕТИКА Скопје, на седницата одржана на 31 јули 2017 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАН МАКСИМАЛЕН ПРИХОД, РЕГУЛИРАНА ПРОСЕЧНА ЦЕНА ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ДИСТРИБУЦИЈА И СНАБДУВАЊЕ СО ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА И ТАРИФНИ СТАВОВИ ЗА 2017 ГОДИНА НА АД ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА СКОПЈЕ – ПОДРУЖНИЦА ЕНЕРГЕТИКА СКОПЈЕ

1. Регулираниот максимален приход за производство, дистрибуција и снабдување со топлинска енергија за 2017 година, што ја испорачува АД ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА Скопје – Подружница ЕНЕРГЕТИКА Скопје на потрошувачите приклучени на дистрибутивната мрежа се определува да изнесува 158.472.673 денари за испорачани 48.185.600 kWh топлинска енергија.

2. Се одобруваат следните тарифни ставови за продажба на топлинска енергија за греење на потрошувачите на АД ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА Скопје – Подружница ЕНЕРГЕТИКА Скопје од 01.08.2017 година:

Реден број	Група на корисник	Единица мерка	Цена од 01.08.2017 година
I.	СТАНБЕН ПРОСТОР		
а)	Паушална наплата		
а/1	На 12 месечни рати	ден/m ²	35,01
а/2	На 6 месечни рати	ден/m ²	70,02
б)	Наплата со мерач		
б/1	Топлинска можност	ден/kW	1.106,6306
б/2	Испорачана енергија	ден/kWh	1,7633
II.	ДЕЛОВЕН ПРОСТОР		
а)	Наплата со мерач		
а/1	Топлинска можност	ден/kW	1.881,2720
а/2	Испорачана енергија	ден/kWh	2,9976
III.	УЧИЛИШТА ОД ОСНОВНО И СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ		
а)	Наплата со мерач		
а/1	Топлинска можност	ден/kW	1.438,6198
а/2	Испорачана енергија	ден/kWh	2,2923

3. Жалбата изјавена против оваа Одлука, не го одлага нејзиното извршување.

4. Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 август 2017 година.

УП1 Бр. 08-66/17
31 јули 2017 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

1931.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 22 став 1 точка 4 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16, 53/16 и 189/16), член 19 од Правилникот за начинот и условите за определување на регулиран максимален приход и регулирани просечни тарифи за пренос на електрична енергија, организирање и управување со пазарот на електрична енергија и дистрибуција на електрична енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 21/11, 168/11 и 135/12), како и врз основа на Тарифниот систем за дистрибуција на електрична енергија за потрошувачите приклучени на дистрибутивниот систем во сопственост на АД ЕЛЕМ - Скопје („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/12 и 113/14), постапувајќи по Барањето за одобрување на регулиран максимален приход и тарифи за вршење на регулирана енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија за 2017 година на Акционерско друштво за производство на електрична енергија Електрани на Македонија, во државна сопственост, Скопје, подружница Енергетика (во натамошниот текст: АД ЕЛЕМ - Скопје, подружница Енергетика) УП1 бр. 08-67/17 од 15.5.2017 година, на седницата одржана на 31.7.2017 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАН МАКСИМАЛЕН ПРИХОД, РЕГУЛИРАНА ПРОСЕЧНА ТАРИФА И ТАРИФИ ЗА ПРЕСМЕТКОВНИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА ВРШЕЊЕ НА РЕГУЛИРАНАТА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ДИСТРИБУЦИЈА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА НА АД ЕЛЕМ - СКОПЈЕ, ПОДРУЖНИЦА ЕНЕРГЕТИКА ЗА 2017 ГОДИНА

1. На АД ЕЛЕМ - Скопје, подружница Енергетика, за 2017 година, се одобрува регулираниот максимален приход (MAR) за вршење на регулираната енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија да изнесува 69.765.008 денари.

2. Регулираната просечна тарифа за дистрибуција на електрична енергија за 2017 година се утврдува да изнесува 0,3332 ден/kWh за планирана испорака на 209.409.808 kWh електрична енергија за потрошувачите приклучени на дистрибутивниот систем.

3. Во согласност со регулираниот максимален приход (MAR) за вршење на регулираната енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија утврден со точка 1 од оваа Одлука, и тарифите за пренос на електрична енергија за 2017 година

утврдени со Одлуката за одобрување на регулиран максимален приход, просечна тарифа и тарифи за пресметковни елементи за вршење на регулираната енергетска дејност пренос на електрична енергија на Операторот на електропреносниот систем на Македонија, АД МЕПСО за 2017 година, тарифите за пресметковните елементи за категориите на потрошувачи, врз основа на кои АД ЕЛЕМ - Скопје, подружница Енергетика, како вршител на енергетската дејност дистрибуција на електрична енергија, им го фактурира надоместокот за користење на дистрибутивниот систем, изнесуваат:

Пресметковен елемент	Единица	Тарифи за пресметковни елементи (без вкalkулирана тарифа за пренос на електрична енергија)		
		категиорија на потрошувачи		
		висок напон (HV)	среден напон (MV)	низок напон (LV)
Врвна активна моќност	ден/kW	24,7211	115,2999	*
активна електрична енергија	ден/kWh	0,0184	0,0672	1,3288
Прекумерно превземена реактивна електрична енергија	ден/kvarh	0,0074	0,0269	0,5315

Пресметковен елемент	Единица	Тарифи за пресметковни елементи (со вкalkулирана тарифа за пренос на електрична енергија)		
		категиорија на потрошувачи		
		висок напон (HV)	среден напон (MV)	низок напон (LV)
Врвна активна моќност	ден/kW	36,3695	126,9484	*
активна електрична енергија	ден/kWh	0,2417	0,2904	1,5520
Прекумерно превземена реактивна електрична енергија	ден/kvarh	0,0967	0,1162	0,6208

4. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.

5. Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 август 2017 година.

УП1 Бр. 08-67/17

31 јули 2017 година

Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

1932.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 22 став 1 точка 4 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11,136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16, 53/16 и 189/16) и член 15 од Правилникот за цени на електрична енергија за снабдување во краен случај („Службен весник на Република Македонија“ бр. 97/12), како и врз основа на Тарифниот систем за продажба на електрична енергија на мали потрошувачи приклучени на дистрибутивниот систем во сопственост на АД ЕЛЕМ - Скопје („Службен весник на Република Македонија“ бр.113/14 и 177/14), постапувајќи по Барањето за утврдување на регулиран максимален приход, просечна цена како и цени за пресметковни елементи за вршење на регулирана енергетска дејност снабдување во краен случај со електрична енергија за 2017 година на Акционерско друштво за производство на електрична енергија Електрани на Македонија, во државна сопственост, Скопје, подружница Енергетика (во натамошниот текст: АД ЕЛЕМ - Скопје, подружница Енергетика) УП1 бр.08-68/17 од 15.5.2017 година, на седницата одржана на 31.7.2017 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАН МАКСИМАЛЕН ПРИХОД, ПРОСЕЧНА ЦЕНА, КАКО И ЦЕНИ ЗА ПРЕСМЕТКОВНИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА ВРШЕЊЕ НА РЕГУЛИРАНАТА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ СНАБДУВАЊЕ ВО КРАЕН СЛУЧАЈ СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА НА АД ЕЛЕМ - СКОПЈЕ, ПОДРУЖНИЦА ЕНЕРГЕТИКА ЗА 2017 ГОДИНА

1. На АД ЕЛЕМ - Скопје, подружница Енергетика, за 2017 година, се одобрува регулираниот максимален приход (MAR) за вршење на регулираната енергетска дејност снабдување во краен случај со електрична енергија да изнесува 22.991.263 денари, за испорачани 4.039.431 kWh електрична енергија.

2. Просечната продажна цена на електрична енергија по која АД ЕЛЕМ - Скопје, подружница Енергетика, ги снабдува потрошувачите за 2017 година од:

- категоријата на потрошувачи приклучени на 6kV и 35 kV напонско ниво се утврдува да изнесува 4,9503 денари за kWh електрична енергија, и

- категоријата на потрошувачи приклучени на 0,4 kV напонско ниво се утврдува да изнесува 5,8940 денари за kWh електрична енергија.

3. Во согласност со точка 1 и точка 2 од оваа Одлука, цените на пресметковните елементи врз основа на кои потрошувачите ја плаќаат испорачаната електрична енергија, се утврдуваат да изнесуваат:

Пресметковен елемент	Единица	Време на испорака на електрична енергија во текот на денот	Цени за пресметковни елементи (денари)		
			Категорија на потрошувачи приклучени на 6kV и 35 kV напонско ниво	Категорија на потрошувачи приклучени на 0,4 kV напонско ниво	
Активна моќност	kW		806,96	934,02	(*)
активна електрична енергија	kWh	ВДО	3,38	4,48	5,89
		НДО	1,67	2,19	(*)
прекумерно превземена реактивна електрична енергија	kvarh	ВДО	0,76	1,12	2,06
		НДО	0,46	0,57	(*)

4. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.

5. Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 август 2017 година.

УП1 Бр. 08-68/17

31 јули 2017 година
СкопјеПретседател,
Димитар Петров, с.р.

1933.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 22, точка 4 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр.16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16, 53/16 и 189/16) и член 26 од Правилникот за цени на топлинска енергија и системски услуги („Службен весник на РМ“ бр.28/13, 32/15, 126/15 и 112/16), постапувајќи по Барањето за одобрување на регулиран максимален приход и цена за 2017 година бр. УП1 Бр.08-74/17 од 30.05.2017 година, на ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје, на седницата одржана на 31 јули 2017 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАН МАКСИМАЛЕН ПРИХОД ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА ЗА ГРЕЕЊЕ, НАДОМЕСТОК ЗА СИСТЕМСКИ УСЛУГИ И СИСТЕМСКА РЕЗЕРВА И ТАРИФЕН СТАВ ЗА ПРОИЗВЕДЕНА ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА ЗА 2017 ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ СКОПЈЕ

1. Регулираниот максимален приход за вршење на регулираната дејност производство на топлинска енергија за 2017 година за Друштвото за производство на топлинска енергија ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје се утврдува да изнесува 818.013.281 денари за произведена количина на топлинска енергија од 413.014.613 kWh.

2. Врз основа на одобрениот регулиран максимален приход од точка 1 на оваа Одлука, и согласно Тарифниот систем за продажба на топлинска енергија („Сл.весник на РМ“ бр.99/13, 113/14,127/15 и 139/16), се утврдуваат месечниот надоместок за системски услуги и системска резерва и тарифниот став за производство на топлинска енергија на ниво на регулиран производител за 2017 година:

РЕГУЛИРАН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА	единица мерка	од 01.08.2017 година
Месечен надоместок за системски услуги и системска резерва	ден/месец	8.091.318
Тарифен став за произведена топлинска енергија на регулиран производител	ден/kWh	1,7455

3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.

4. Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 август 2017 година.

УП1 Бр. 08-74/17

31 јули 2017 година
СкопјеПретседател,
Димитар Петров, с.р.

1934.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 22, точка 4 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр.16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16, 53/16 и 189/16) и член 26 од Правилникот за цени на топлинска енергија и системски услуги („Службен весник на РМ“ бр.28/13, 32/15, 126/15 и 112/16), постапувајќи по Барање за одобрување на Регулиран максимален приход и цена за снабдување со топлинска енергија на СНАБДУВАЊЕ СО ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРГИ ДООЕЛ Скопје УП1 бр.08-75/17 од 31.05.2017 година, на седницата одржана на 31 јули 2017 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАН МАКСИМАЛЕН ПРИХОД И ТАРИФНИ СТАВОВИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКАТА ДЕЈНОСТ СНАБДУВАЊЕ СО ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА ЗА 2017 ГОДИНА НА СНАБДУВАЊЕ СО ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРГИ ДООЕЛ СКОПЈЕ

1. На друштвото за снабдување со топлинска енергија СНАБДУВАЊЕ СО ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРГИ ДООЕЛ Скопје, се одобрува регулиран максимален приход од 1.440.686.003 денари за 2017 година за испорачана количина на топлинска енергија од 486.303.059 kWh.

2. Во одобрениот регулиран максимален приход од точка 1 на оваа Одлука, трошокот за набавка на топлинска енергија, системски услуги и за услуга дистрибуција на топлинска енергија изнесува 1.271.428.769 денари, за набавени 486.303.059 kWh на излез од дистрибутивната мрежа.

3. Во одобрениот регулиран максимален приход од точка 1 на оваа Одлука, регулираниот максимален приход за услугата снабдување со топлинска енергија изнесува 169.257.234 денари за испорачани количини на топлинска енергија од 486.303.059 kWh, на ниво на мерно место.

4. Врз основа на одобрениот регулиран максимален приход од точка 1 на оваа Одлука, согласно Тарифниот систем за продажба на топлинска енергија (“Сл.весник на РМ“ бр.99/13, 113/14, 127/15 и 139/16), се одобруваат следните тарифни ставови за снабдување со топлинска енергија за греење на ниво на мерно место:

Ред бр.	ТАРИФНИ СТАВОВИ	Единица мерка	цена од 01.08.2017
КАТЕГОРИЈА ДОМАЌИНСТВА			
1.	Ангажирана топлинска моќност на ниво на мерно место	ден/kW/ година	1.019,1181
2.	Топлинска енергија на ниво на мерно место	ден/kWh	1,8498
КАТЕГОРИЈА ОБРАЗОВАНИЕ			
1.	Ангажирана топлинска моќност на ниво на мерно место	ден/kW/ година	1.019,1181
2.	Топлинска енергија на ниво на мерно место	ден/kWh	1,8498
КАТЕГОРИЈА ОСТАНАТИ			
1.	Ангажирана топлинска моќност на ниво на мерно место	ден/kW/ година	1.426,7653
2.	Топлинска енергија на ниво на мерно место	ден/kWh	2,5898

5. Жалбата изјавена против оваа Одлука, не го одлага нејзиното извршување.

6. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 август 2017 година.

УП1 Бр. 08-75/17

31 јули 2017 година

Скопје

Претседател,

Димитар Петров, с.р.

1935.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 22, точка 4 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр.16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16, 53/16 и 189/16) и член 26 од Правилникот за цени на топлинска енергија и системски услуги („Службен весник на РМ“ бр.28/13, 32/15, 126/15 и 112/16), постапувајќи по Барањето за определување на максимален приход и цена за 2017 година на ДИСТРИБУЦИЈА НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРГИ ДООЕЛ Скопје УП1 бр.08-76/17 од 31.05.2017 година, на седницата одржана на 31 јули 2017 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАН МАКСИМАЛЕН ПРИХОД ЗА ДИСТРИБУЦИЈА НА ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА ЗА ГРЕЕЊЕ И ТАРИФНИ СТАВОВИ ЗА 2017 ГОДИНА НА ДИСТРИБУЦИЈА НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРГИ ДООЕЛ СКОПЈЕ

1. На Друштвото за дистрибуција на топлинска енергија ДИСТРИБУЦИЈА НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРГИ ДООЕЛ Скопје, се одобрува регулиран мак-

симален приход за вршење на регулираната дејност дистрибуција на топлинска енергија за 2017 година во износ од 1.271.428.769 денари, за испорачана количина на топлинска енергија од 486.303.059 kWh.

2. Во одобриениот регулиран максимален приход од точка 1 на оваа Одлука, трошокот за набавка на топлинска енергија и системски услуги од регулираниот производител на топлинска енергија изнесува 818.013.281 денари, за набавени 413.014.613 kWh на влез во дистрибутивната мрежа.

3. Во одобриениот регулиран максимален приход од точка 1 на оваа Одлука, трошокот за набавка на топлинска енергија од нерегулиран производител на топлинска енергија изнесува 223.987.683 денари за набавени 139.602.500 kWh.

4. Во одобриениот регулиран максимален приход од точка 1 на оваа Одлука, регулираниот максимален приход за услугата дистрибуција на топлинска енергија изнесува 229.427.804 денари за дистрибуирана количина на топлинска енергија од 486.303.059 kWh до крајните потрошувачи.

5. Врз основа на одобриениот регулиран максимален приход од точка 1, на оваа Одлука, согласно Тарифниот систем за продажба на топлинска енергија („Службен весник на РМ“ бр.99/13, 113/14, 127/15 и 139/16) се утврдуваат следните тарифни ставови за дистрибуција на топлинска енергија за 2017 година на ниво на дистрибутер:

ДИСТРИБУЦИЈА	Единица мерка	од 01.08.2017 година
Месечен надоместок за услуга дистрибуција на топлинска енергија	ден/месец	17.155.983
Тарифен став по кој дистрибутерот ја продава топлинската енергија на снабдувачот	ден/kWh	1,9915

6. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.

7. Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 август 2017 година.

УП1 Бр. 08-76/17

31 јули 2017 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

1936.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 22, точка 4 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр.16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15,192/15, 215/15, 6/16, 53/16 и 189/16), член 26 од Правилникот за цени на топлинска енергија и системски услуги („Службен весник на РМ“ бр. 28/13, 32/15, 126/15 и 112/16), постапувајќи по барањето УП1 бр. 08-77/17 од 30.05.2017 година, на Друштвото за снабдување со пареа и топла вода СКОПЈЕ СЕВЕР АД – Скопје на седницата одржана на 31 јули 2017 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАН МАКСИМАЛЕН ПРИХОД ЗА ДЕЈНОСТИТЕ ПРОИЗВОДСТВО, ДИСТРИБУЦИЈА И СНАБДУВАЊЕ СО ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА И ТАРИФНИ СТАВОВИ ЗА 2017 ГОДИНА НА ДРУШТВО ЗА СНАБДУВАЊЕ СО ПАРЕА И ТОПЛА ВОДА СКОПЈЕ СЕВЕР АД - СКОПЈЕ

1. На Друштвото за снабдување со пареа и топла вода СКОПЈЕ СЕВЕР АД – Скопје, се одобрува регулиран максимален приход за производство, дистрибуција и снабдување со топлинска енергија за греење за 2017 година, да изнесува 38.317.119 денари, за произведена количина на топлинска енергија од 9.947.006 kWh на ниво на производител и испорачана количина на топлинска енергија од 8.753.366 kWh, на ниво на мерно место.

2. Врз основа на одобриениот регулиран максимален приход од точка 1 на оваа Одлука, тарифните ставови за период од 1 август 2017 година се утврдуваат да изнесуваат:

Ред.бр.	ТАРИФНИ СТАВОВИ	Единица мерка	Цена од 01.08.2017
КАТЕГОРИЈА ДОМАКИНСТВА			
1.	Ангажирана топлинска моќност на ниво на мерно место	ден/kWh/година	1.001,6049
2.	Топлинска енергија на ниво на мерно место	ден/kWh	2,2148
КАТЕГОРИЈА ОСТАНАТИ			
1.	Ангажирана топлинска моќност на ниво на мерно место	ден/kWh/година	1.908,2577
2.	Топлинска енергија на ниво на мерно место	ден/kWh	4,2196

3. Жалбата изјавена против оваа Одлука, не го одлага нејзиното извршување.

4. Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 август 2017 година.

УП1 Бр. 08-77/17
31 јули 2017 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.



Службен весник
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
в. д. директор и одговорен уредник – Мартин Костовски
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2017 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2017097